



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламирање 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 13 март 1989
Скопје
Број 10 Год. XLV

Аконтацијата за 1989 година изнесува 40.000 динари. Овој број чини 800 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

122.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“, бр. 33/76, 25/79, 11/81 и 4/85), претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ВО 1989 ГОДИНА

1. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за 1989 година се определуваат од основата која се утврдува во висина на просечниот чист личен доход остварен во Републиката во претходната година од 321.158 динари и изнесуваат:

I група	160.579 динари,
II група	128.463 динари,
III група	102.770 динари,
IV група	80.290 динари,
V група	64.232 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од

1 јануари 1989 година.
Бр. 11-1220
3 март 1989 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за труд,
здравство и социјална политика,
проф. д-р Тито Беличанец, с. р.

123.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на V-та седница, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ФИЗИКА ЗА VIII-МО ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Физика за VIII-мо одделение од Боривоје Видески, Ѓорѓи Анастасов и Јован Созовски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-25/1
28 февруари 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

124.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет на V-та седница, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за II-ро одделение од Даринка Јанушева и Војо Велјановски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-23/1
28 февруари 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

125.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет на V-та седница, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ИНФОРМАТИКА И СМЕТАЧИ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Информатика и сметачи за VIII одделение од Димитар Битраков, Методија Трајковски и Миле Недановски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-26/1
28 февруари 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

126.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 28/88), член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/86, 7/88), Републичкиот педагошки совет на V-та седница, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ
ИСТОРИЈА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Историја за VIII одделение од Иван Маневски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-24/1
28 февруари 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

127.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88), Републичкиот педагошки совет на V-та седница, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ
АЛАТИ, МАШИНИ И УРЕДИ ЗА I ГОДИНА
НА ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКАТА СТРУКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Алати, машини и уреди за I година на дрвопреработувачката струка од дипл. инж. Вера Митриќеска и дипл. инж. Јордан Илков, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-27/1
28 февруари 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

128.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88), Републичкиот педагошки совет на V-та седница, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ
ОПШТО ПОЛЕДЕЛСТВО

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Општо поледелство од академик проф. д-р Ристо Лазановски, во издание на Работната организација за учебници ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-28/1
28 февруари 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

129.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88), Републичкиот педагошки совет на V-та седница, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ
СПЕЦИЈАЛНО ПОЛЕДЕЛСТВО

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Специјално поледелство од д-р Флорин Фидановски, д-р Петар Егуменовски, д-р Душко Боцевски и м-р Панче Митковски, во издание на Работната организација за учебници ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-29/1
28 февруари 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

130.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет на V-та седница, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ
ЧИТАНКА ЗА VII И VIII ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
УЧЕНИЦИ СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА
РЕТАРДАЦИЈА

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за VII и VIII-мо одделение за ученици со лесна ментална ретардација од Атанас Кузевски, Климе Каневче и Војо Велјановски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-22/1
28 февруари 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

131.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет на V-та седница, одржана на 28 февруари 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ
ЧИТАНКА ЗА V И VI ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
УЧЕНИЦИ СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА
РЕТАРДАЦИЈА

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за V и VI одделение за ученици со лесна ментална ретардација од Војо Велјановски. Атанас Кузевски и Климе Каневче, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-21/1
28 февруари 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

132.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 февруари 1989 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членот 54 став 2 и членот 56 став 2 од Самоуправната спогодба за заедничките критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во основните организации на здружениот труд и Работната заедница на Работната организација Земјоделско-индустриски комбинат „Црвена Свезда“ во Штип, донесена со референдум на 28 септември 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Штип, пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од спогодбата означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што не биле во согласност со уставното начело на еднаквоста.

4. Судот на седницата утврди дека според член 54 став 1 од Спогодбата како стручни кадри при решавање на станбените потреби се сметаат работниците кои, со оглед на своето занимање и со оглед на работите и работните задачи кои ги обавуваат, се од посебно значење за работната организација, а според ставот 2 од означениот член на спогодбата тоа се работници со завршена висока стручна подготовка кои обавуваат раководни работи и работни задачи во работната организација и кои таквите работи и работни задачи ги обавувале најмалку 4 години. Исто така, Судот утврди дека според членот 56 став 2 од Спогодбата работникот-семец има право на учество во постапката за решавање на станбените потреби со навршени 40 години старост и со работен стаж од најмалку 10 години во работната организација.

5. Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновена положба и улога на човекот ја сочинуваат, покрај другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите во согласност со уставноста и законитоста

Според член 42 став 2 и член 43 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 48/88 — пречистен текст), самоуправно право е на работниците во основните организации на здружениот труд да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка односно за определување редот на првенство за доделување стан на користење. Во тие рамки, поаѓајќи од уставното начело дека трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот, утврдено во членот 13 од Уставот, Судот смета дека тие можат да го уредат и прашањето за решавање на станбените потреби на кадрите од посебно значење за организацијата. Притоа, заради обезбедување на уставното начело на еднаквоста, работниците се должни во самоуправниот општ акт да предвидат кои стручни кадри ги сметаат за дефицитарни, колку средства ќе се издвојуваат, изворите на тие средства и основите и мерилата по кои ќе се врши распределба на станови и за овие кадри.

Со оглед на тоа што со членот 54 став 2 од спогодбата како стручни кадри се наведени сите работници што имаат висока стручна подготовка и сите работници што вршат раководни работи и работни задачи најмалку 4 години — со тоа, всушност, не се утврдени работите и работните задачи, ниту стручните кадри, кои се од посебно значење за работната организација, а, од друга страна во оспорената спогодба не се утврдени посебни основи и мерила за распределба на станови на кадрите кои се од посебно значење за работната организација, поради што Судот утврди дека членот 54 став 2 од Спогодбата не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

Судот, исто така, утврди дека членот 56 став 2 од Спогодбата не е во согласност со уставното начело на еднаквоста, затоа што правото на учество во постапката за решавање на станбените прашања на работниците — самци се поврзува со годините на старост и со стажот стекнат само во работната организација.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 115/88
1 февруари 1989 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

133.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 февруари 1989 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за распределба на доходот, чистиот доход и средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесена од работниците во Работната организација „Индекс-Езерка“ во Охрид, со референдум одржан на 26 декември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. На седницата Судот утврди дека со самоуправната спогодба означена во точката 1 од оваа одлука

ка е извршено вреднување на работите и работните задачи на тој начин што бодовите се утврдени во вкупен износ, а не по секој од основите предвидени во Правилникот за распределба на средствата за лични доходи.

Според член 23 од Уставот на СР Македонија и член 93 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, во согласност со уставното начело на распределба според трудот и резултатите од трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 од Законот за здружениот труд.

Со оглед на тоа што во означената самоуправни спогодба не се утврдени мерила по секој од предвидените основи, Судот утврди дека таа не е во согласност, односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 170/87
8 февруари 1989 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

134.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 февруари 1989 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека член 21 точка 6 од Правилникот за критериумите и мерилата за решавање на станбените прашања на работниците во Основната организација на здружениот труд „Огноотпорно“ во Скопје, во состав на Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, донесен со референдум на 28 јуни 1979 година, во време на неговото важење не бил во согласност со Уставот на СР Македонија и со Законот за станбените односи.

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука во поглед на постапката за неговото донесување.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што е донесен од Работничкиот совет а не од работниците со референдум и што работниот стаж како основ за распределба на средствата за станбена изградба има доминантно влијание во однос на основот станбена состојба.

5. На седницата Судот утврди дека во член 21 точка 6 по основот работен стаж се утврдени по 1 бод за секоја година работен стаж односно најмногу 40 бода, а по основите што ја изразуваат станбената состојба се утврдени најмногу 25 бода.

Исто така, Судот утврди дека оспорениот Правилник престанал да важи со донесување на нов Правилник, донесен на 6. и 7. октомври 1988 година, а со оглед на тоа што од неговото престанување до поведување на постапката не поминало повеќе од една година, постојат процесни претпоставки за негово оценување во време на важењето.

Според член 42 став 2 и член 43 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 48/88 — пречистен текст) давателот на станот

на користење односно работниците во основната организација со самоуправен општ акт ги утврдуваат условите и начинот на давање станови на користење, односно основите и мерилата за определување редот на првенството за добивање на користење стан во општествена сопственост.

Според тоа самоуправно право е на работниците да ги утврдат основите и мерилата за определување редот на првенството за добивање на стан, при што, според мислењето на Судот се должни да го почитуваат уставното начело на заемност и солидарност, утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија кое се изразува во обезбедување доминантно влијание на основот станбена состојба во однос на другите основи за распределба на станови.

Со оглед на тоа што во член 21 точка 6 од Правилникот основот работен стаж има доминантно влијание при утврдување редот на првенство за добивање на стан на користење во општествена сопственост, Судот утврди дека, тој во време на неговото важење, не бил во согласност со означеното уставно начело и со законските одредби.

6. Понатаму, Судот утврди дека оспорениот правилник бил донесен по пат на референдум.

Согласно член 438 од Законот за здружениот труд работниците со референдум, покрај другото, одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен по пат на референдум од работниците, Судот утврди дека тој, во времето на неговото важење не бил во спротивност со член 438 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 175/88
15 февруари 1989 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

135.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 февруари 1989 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Тарифата бр. 5 од Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за тарифните ставки на услугите што ги врши Комуналната работна организација „Дервен“ во Титов Велес, донесена од Работничкиот совет на 25 февруари 1988 година, на која Извршниот совет на Собранието на општина Титов Велес дал согласност со решение бр. 09-1692/9 од 1 април 1988 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 82/88 од 9 ноември 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на тарифата бр. 5 од одлуката означена во точка 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот на СР Македонија и со законот.

4. На седницата Судот утврди дека во Тарифата бр. 5 од означената одлука е предвидено за чистење на јавно прометни површини, одржување на градско и чување на вонградско зеленило и одржување на други јавни објекти да се наплатува надоместок од работните организации и од домаќин-

ствата. Притоа, Судот оцени дека обврските утврдени со оваа одредба по својот карактер не претставуваат надоместок за извршени услуги на непосредните корисници, туку вид давачка за покривање на трошоците за одржување на добрата во општа употреба.

5. Во член 86 од Уставот на СР Македонија е предвидено дека системот, изворите и видовите даноци, такси и други давачки се утврдуваат со закон, а општините и Републиката самостојно ја утврдуваат нивната висина. Според член 185 став 2 точка 17 од Уставот уредувањето и користењето на земјиштето и имотот во општа употреба е право и должност на општината, која, согласно член 188 став 2 од Уставот, од средствата за задоволување на општите општествени потреби, помеѓу другото, обезбедува и дополнителни средства за финансирање на определени комунални дејности. Според член 54 од Уставот работните луѓе од доходот на основните организации и од личните доходи плаќаат придонес на самоуправниот интересен заедници кои ги основаат заради задоволување на своите потреби и интереси во определени области, во согласност со намената и целите за кои што служат тие средства.

Согласно член 46 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) за одржување на комуналните објекти и инсталации може, по исклучок, да се користат и средствата од надоместокот за употреба на градежното земјиште што го плаќаат корисниците по м² површина изграден простор.

Во Законот за работењето и управувањето на организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес („Службен весник на СРМ“ бр. 36/77) не е предви-

дена можноста за воведување посебни давачки за финансирање на дејноста на комуналните организации во врска со одржувањето на добрата во општа употреба.

6. Од означените уставни и законски одредби, според мислењето на Судот, произлегува дека за работа на комуналните организации можат да се користат и средства што служат за надоместување на извршените услуги ов врска со одржувањето на добрата во општа употреба, за кои одлучуваат собранијата на општествено-политичките заедници, како и работните луѓе во самоуправниот интересен заедници, во рамките на системот и изворите на финансирање на општите и заедничките потреби утврдени со Уставот и законот. Притоа, организациите на здружениот труд, согласно член 86 од Уставот, не се овластени за финансирање на својата дејност да воведуваат посебни давачки за граѓаните и организациите на здружениот труд.

Со оглед на тоа што со оспорената Тарифа бр. 5 од Одлуката се воведува давачка како вид и извор на средства за надоместување на трошоците за дел од извршените услуги на Комуналната работна организација „Дервен“ во Титов Велес за одржување на добрата во општа употреба, без основ во Уставот и законот, Судот утврди дека таа не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 82/88

8 февруари 1989 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

136.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со точка 1.1 од Програмата на мерки и активности за заштита на животниот стандард на работните луѓе и граѓаните во СРМ во 1989 година („Службен весник на СРМ“ број 4/89), Извршниот совет на Собранието на СРМ, Стопанската комора на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Извршните совети на собранијата на општините, Републиката самоуправни интересна заедница за вработување, Републиката самоуправни интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување и Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита (учесници на Општествениот договор), склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА, КРИТЕРИУМИ, ПОСТАПКА И НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ НА ГРАЃАНИ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Учесниците на Општествениот договор се согласни во рамките на своите права и должности да ги утврдат критериумите за остварување на правото на паричен надоместок, кругот на корисниците, начинот на утврдување на вкупните приходи по член на семејството, постапката и начинот на обезбедување на средствата за исплата на надоместокот.

Член 2

Учесниците на Општествениот договор се согласни паричниот надоместок поради зголемување на цените на прехранбените производи (брашно и леб ТИП „850“, маслото за јадење и пастеризираното млеко) и престанувањето на нивното компензирање (паричен надоместок) да се исплатува на:

— работниците во организациите на здружениот труд;

— корисниците на најнискиот износ на пензија со заштитен додаток и корисниците на најнизок износ на пензија;

— корисниците на паричен надоместок и парична помош за привремена невработеност;

— корисниците на социјална помош и други видови на социјално-заштитни права; и

— корисниците на боречко-инвалидска заштита

Член 3

Правото за остварување на паричен надоместок корисниците од член 2 од овој договор го стекнуваат доколку вкупните приходи по член на семејството бидат пониски од 30% од просечниот месечен чист личен доход остварен кумулативно во Републиката во претходниот период.

Вкупниот месечен приход по член на семејството се пресметува така што се собираат сите приходи на членовите на семејството утврдени во членот 4 од овој договор, пресметани за еден месец и збирот се дели со бројот на членовите на семејството.

Под претходен период се подразбира периодот I—III, I—VI, I—IX и I—XII.

Чистиот личен доход од став 1 на овој член го објавува Републичкиот завод за статистика.

Член 4

Учесниците на Општествениот договор се согласни под вкупни приходи на семејството во смисла на овој договор да се подразбираат:

— личен доход и надоместоци на личниот доход;

— пензиски примања, инвалиднина и додатоци на пензија;

— примања по основ на социјална помош;

— стипендии и кредити;

— детски додаток;

— парични надоместоци и парични помошти на невработени лица;

— примања по основ на имот и имотни права;

- штедни влогови и приходи по основ на камати;
- провизии и игри на среќа;
- примања по основ на привремена работа во странство;
- примања од вршење на дополнителна стопанска дејност со личен труд;
- примања по основ на вршење професионална дејност;
- приходи по основ на вршење земјоделска дејност, сточарство, пчеларство и передарство.

За приходите од став 1 алинеја 2, 3, 4 и 6 на овој член, подносителот на барањето доставува потврда, а доколку не остварува таков приход потпишува изјава.

За приходите од став 1 алинеја 7, 11, 12 и 13 на овој член подносителот на барањето доставува потврда од органот за приходи на општината, односно градот Скопје.

За приходите од став 1 алинеја 8, 9 и 10 на овој член подносителот на барањето доставува писмена изјава.

Член 5

Паричниот надоместок по еден член во семејството за месец март 1989 година изнесува 11.700 динари.

Валоризацијата на паричниот надоместок во текот на годината ќе се врши на секои три месеци врз основа на зголемувањето на цените на производите утврдени во членот 2 од овој договор.

Ефектот од зголемувањето на цените на основните прехранбени производи го утврдува и објавува Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика.

Член 6

Правото на паричниот надоместок корисниците го остваруваат и тоа:

- работниците во ОЗТ и РЗ и во другите самоуправни организации и заедници во која се вработени;
- корисниците на пензии во СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување;

- корисниците на паричниот надоместок и паричната помош за привремена невработеност во СИЗ за вработување;

- корисниците на социјални помошти во СИЗ за социјална заштита.

- корисниците на боречко-инвалидска заштита во надлежните општински органи на управата.

Член 7

Корисниците од членот 6 став 1 алинеја 1, 2 и 3 правото на паричен надоместок го остваруваат со поднесување на лично барање до стручната служба во организацијата, односно заедницата.

Организацијата, односно заедницата од став 1 на овој член е должна во рок од 10 дена да го разгледа барањето и доколку се исполнети условите за остварување на правото на паричен надоместок да донесе решение кое ќе го достави до соодветната служба за негова исплата и за тоа ќе го известат работникот.

Правото на паричен надоместок се стекнува со денот на поднесувањето на барањето.

Член 8

Корисниците од член 6 став 1 алинеја 4 и 5 правото на паричен надоместок го остваруваат без поднесување на лично барање по службена должност.

Член 9

Исплатата на паричниот надоместок се врши месечно заедно со исплатата на личните доходи, пензиите односно соодветните парични надоместоци и социјални помошти.

Паричниот надоместок нема карактер на личен доход.

Член 10

Учесниците на Општествениот договор се согласни обезбедувањето на средствата за исплата на паричниот надоместок да се врши и тоа:

За работниците во ОЗТ и РЗ:

- 20% од средствата на ОЗТ во која работникот е вработен;

- 20% од средствата на општината;

- 60% од средствата на Републиката.

За невработените лица и за корисниците на пензиско-инвалидско осигурување од редовните приходи на СИЗ.

За корисниците на основните права на социјалната заштита и боречко-инвалидската заштита од средствата на Републиката.

За стопански недоволно развиените општини соодветниот дел на средствата (став 2 алинеја 2 на овој член) ќе го обезбеди Републиката од своите средства.

Член 11

Организациите на здружениот труд, средствата за исплата на паричниот надоместок од членот 10 став 2 алинеја 1, ги обезбедуваат од средствата за заедничка потрошувачка, на товар на материјалните трошоци во рамките на средствата за општествена исхрана, од средствата на Фондовите за заеднички резерви кои ќе бидат неповратни и од други извори.

Член 12

Учесниците се согласни делот на средствата за исплата на паричен надоместок за работниците во ОЗТ и РЗ што се обезбедува од средствата на Републиката да се пренесува на соодветна сметка во општината (фонд на солидарност).

Средствата од став 1 на овој член ги утврдуваат општините врз основа на барања од ОЗТ и РЗ од своето подрачје.

Член 13

Учесниците се согласни ОЗТ и РЗ потребните средства за исплата на паричниот надоместок да ги утврдат до 20-ти во месецот и за нив да достават барање до надлежниот орган во општината.

Надлежниот орган од став 1 на овој член го утврдува Извршниот совет на Собранието на општината.

Органот од став 2 на овој член во рок од 5 дена од поднесувањето на барањето ги префрлува средствата на ОЗТ односно РЗ.

Член 14

Учесниците се согласни надлежниот орган од член 13 став 2 на овој договор да ја следи и контролира исплатата на паричниот надоместок со што ќе се оневозможи истовремено двојно користење во семејството на овој надоместок.

Член 15

Учесниците на Општествениот договор се согласни изменување и дополнување на Договорот да може да предложи секој учесник на Договорот.

Изменувањето и дополнувањето на Договорот се врши по истата постапка како и неговото донесување.

Член 16

Општествениот договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на сите учесници на Договорот.

Член 17

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 1989 година.

Учесници во Општествениот договор:

1. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
2. Стопанската комора на Македонија,
3. Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
4. Извршниот совет на Собранието на општината „Гази Баба“ — Скопје,
5. Извршниот совет на Собранието на општината „Карпош“ — Скопје,

6. Извршниот совет на Собранието на општината „Кисела Вода“ — Скопје,
7. Извршниот совет на Собранието на општината „Центар“ — Скопје,
8. Извршниот совет на Собранието на општината „Чаир“ — Скопје,
9. Извршниот совет на Собранието на општината Берово,
10. Извршниот совет на Собранието на општината Битола,
11. Извршниот совет на Собранието на општината Брод Македонски,
12. Извршниот совет на Собранието на општината Валандово,
13. Извршниот совет на Собранието на општината Винаца,
14. Извршниот совет на Собранието на општината Гевгелија,
15. Извршниот совет на Собранието на општината Гостивар,
16. Извршниот совет на Собранието на општината Дебар,
17. Извршниот совет на Собранието на општината Делчево,
18. Извршниот совет на Собранието на општината Демир Хисар,
19. Извршниот совет на Собранието на општината Кавадарци,
20. Извршниот совет на Собранието на општината Кичево,
21. Извршниот совет на Собранието на општината Кочани,
22. Извршниот совет на Собранието на општината Кратово,
23. Извршниот совет на Собранието на општината Крива Паланка,
24. Извршниот совет на Собранието на општината Крушево,
25. Извршниот совет на Собранието на општината Куманово,
26. Извршниот совет на Собранието на општината Неготино,
27. Извршниот совет на Собранието на општината Охрид,
28. Извршниот совет на Собранието на општината Прилеп,
29. Извршниот совет на Собранието на општината Пробиштип,
30. Извршниот совет на Собранието на општината Радовиш,
31. Извршниот совет на Собранието на општината Ресен,
32. Извршниот совет на Собранието на општината Свети Николе,
33. Извршниот совет на Собранието на општината Струга,
34. Извршниот совет на Собранието на општината Струмица,
35. Извршниот совет на Собранието на општината Тетово,
36. Извршниот совет на Собранието на општината Титов Велес,
37. Извршниот совет на Собранието на општината Штип,
38. Републичката самоуправна интересна заедница за вработување,
39. Републичката самоуправна интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување,
40. Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

105.

Врз основа на член 51, став 1 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85) и член 25 од Статутот на Републичката заедница за научно-истражувачка дејност, Собранието на Заедницата на седницата одржана на 26 декември 1988 година, во согласност со Собранието на СРМ, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Заради обезбедување средства за задоволување на заедничките потреби во научно-истражувачката дејност се определува висината на стапките на придонеси и тоа:

— 0,60% од доходот на основните организации на здружениот труд распоредени во области од 01 до 11 евидентирани во Одлуката за единствена класификација на дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76);

— 0,40% од личниот доход од работен однос на работниците во основните организации на здружен труд кои не плаќаат придонес од доходот.

Член 2

Основицата за пресметување на придонесот од член 1, алинеја 1 претставува остварениот доход.

Основицата за пресметување на придонесот од член 1, алинеја 2 претставува бруто личниот доход.

Член 3

Во поглед на роковите и начинот на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната на-

плата на придонесот од доходот ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд, а за придонесот од личниот доход ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на гра-

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 08-2310/1

28 декември 1988 година

Скопје

Заменик претседател на Собранието на заедницата,

Соња Поповска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КАВАДАРЦИ

106.

Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата Кавадарци на седницата одржана на 28 февруари 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ

Член 1

За финансирање на основното образование во текот на 1989 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

— ОЗТ од областа на стопанството и нестопанството ќе плаќаат придонес за основно образование, по стапка од 6,50% на бруто личниот доход.

Според согледувањата висината на стапката од 6,50% нема да може да обезбеди исполнување на финансовиот план се заклучи да се врши измена по констатираната состојба до 31 март 1989 година.

Член 2

Граѓаните кои остваруваат личен доход од обавување земјоделска дејност ќе плаќаат придонес за основно образование по стапка од 7% на катарски доход на земјоделци и неземјоделци и придонес од занаетчиска дејност по стапка од 7% на утврдена основица.

Член 3

II. За финансирање на општествената заштита на децата во текот на 1989 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

— ОЗГ од областа на стопанството и нестопанството ќе плаќаат придонес за општествена заштита на децата, по стапка од 2,60% на бруто личниот доход.

Измените на стапките да се вршат по констатираната состојба со планираните средства до 31 март 1989 година.

Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 03-52

1 март 1989 година

Кавадарци

Претседател,
Живка Гокчева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
КОЧАНИ

107.

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), а во врска со член 168 точка 15 од Статутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани („Службен гласник на општината Кочани“ бр. 1/85), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кочани, на седницата одржана на 23 февруари 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кочани, а за кои со Законот за здравствена заштита не се утврдени основици.

Придонесот ќе се пресметува и плаќа месечно

Член 2

Основиците за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита и за утврдување на правата од здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци, претставуваат, договорениот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од загарантираниот личен доход утврден со Закон и тоа:

— за неквалификуваните работници и домашните помошнички 400.000 динари;

— за полуквалификуваните работници 500.000 динари;

— за квалификуваните работници 600.000 динари;

— за висококвалификуваните работници 800.000 динари;

— за работници со висока стручна подготовка 1.000.000 динари.

Основиците се утврдени во нето износ.

Доколку во текот на годината износите предвидени во претходниот став останат под износот на гарантираниот личен доход, за основица се зема гарантираниот личен доход во СРМ.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0203-81 од 25 февруари 1988 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0203-120

23 февруари 1989 година

Кочани

Собрание на општинската СИЗ за
здравствена заштита — Кочани

Претседател,
Благој Ситновски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — КУМАНОВО

108.

Врз основа на член 75 од Законот за вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87), по овластување на Собранието на Заедницата за вработување — Куманово со одлука бр. 08-2330/5 од 27 декември 1988 година, Извршниот одбор на Собранието на Заедницата за вработување — Куманово, согласно член 33 од Статутот на Заедницата за вработување — Куманово на седницата одржана на 17 јануари 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Организациите на Здружениот труд од стопанството на подрачјето на општина Куманово, стапката на придонесот за вработување за 1989 година, ќе ја плаќаат по 0,57% од бруто личните доходи.

Член 2

Организациите од нестопанските дејности на подрачјето на општина Куманово, стапката на придонесите за вработување за 1989 година, ќе ја плаќаат по 0,65% од бруто личните доходи.

Член 3

Дејноста основно и средно образование во општина Куманово за 1989 година, ќе плаќаат придонес од бруто личните доходи од работен однос на Заедницата за вработување по стапка од 0,33%.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 09-31/1

17 јануари 1989 година

Куманово

Претседател,
Борис Кузмановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

109.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 22 декември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1989 година се утврдува во висина од 9,50% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 5,50%,

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Заедницата 4,00%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,50%.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

— кај обврзници кои формираат доход — остварен доход;

— кај обврзници кои не формираат доход — бруто личен доход и други примања.

За лицата кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствена заштита за случај несреќа на работа; по стапка од 1% на исплатен надоместок.

Член 3

Придонесот за здравствена заштита на корисници на пензија, СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на нето стапката на бруто стапката од член 1 став 1 на оваа одлука.

Член 4

Посебен придонес за користење на здравствена заштита во странство, за работници испратени во странство од основните организации на здружен труд, деташирани работници, се определува со стапка од 20% од утврдена основица.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статут, оваа одлука и други општи акти на Заедницата.

Член 6

Со оваа одлука се продолжува важноста на Одлуката број 03-2150 од 24 декември 1987 година објавена во „Службен весник на СРМ“ број 8/88).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 03-2048/1

22 декември 1988 година

Куманово

Заменик претседател,
Ана Цветковиќ, с. р.

110.

Врз основа на член 103 став 3 и член 106 став 4 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83) и член 148 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги одржана на 22 декември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСОТ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравствена заштита на корисниците — земјоделци на подрачјето на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово.

Член 2

Корисници — земјоделци ги плаќаат следните придонеси за здравствена заштита:

1. — за корисници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 14% од катастарски приход;

б) по 10.000 динари годишно за секој член на семејството;

2. за корисници — земјоделци кои немаат сопствена земја се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа по 16.000 динари по семејство.

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот за здравствена заштита на земјоделците се распоредуваат:

— 60% за задолжителни видови на здравствена заштита;

— 40% за правата од здравствена заштита што самостојно ја утврдува заедницата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на давањето на согласност на Собранието на општина Куманово, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-2049/1

22 декември 1988 година

Куманово

Заменик претседател,
Ана Цветковиќ, с. р.

111.

Врз основа на член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги одржана на 22 декември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА, ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории лица вон работен однос, а се корисници на здравствена заштита.

Член 2

Придонесите за здравствена заштита за одделни категории лица — корисници на здравствена заштита вон работен однос, се плаќаат и тоа:

1. за лицата кои немаат својство на корисници на здравствена заштита, а кои се пријавени на задолжителни видови на здравствена заштита од општина Куманово, во износ од 4.000 динари;

2. за лицата кои немаат својство на корисници на здравствена заштита, кои покрај задолжителните видови здравствена заштита се пријавени од општината да користат и други права од здравствена заштита, во износ од 7.000 динари;

3. за лицата на школување, стручно оспособување и усовршување или постдипломски студии во земјата и во странство кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 11.000 динари;

4. за лицата кои организацијата пред засновање на работен однос ќе ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување или усовршување, во износ од 11.000 динари;

5. за лицата корисници на основните права на социјална заштита според посебни прописи, во износ од 10.000 динари;

6. за брачен другар на умрениот корисник — работник или со него изедначено лице од член 30 од Законот за здравствена заштита, во износ од 15.000 динари.

Член 3

Во месечни износи се плаќаат и придонесите во случај повреда на работа и заболувања од професионални болести, за:

1. учениците во среднонасочено образование и студентите на вишото и високото образование за време траење на практичната работа во врска со наставата, во износ од 4.000 динари;

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување се осигурени во случај на инвалидност, во износ од 4.000 динари;

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, во износ од 4.000 динари;

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадници на територијална одбрана и цивилна заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должност, во износ од 4.000 динари;

5. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време, во износ од 4.000 динари;

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување, преквалификација што ги организира и упатува Заедницата за вработување, како и лицата на професионална рехабилитација или школување во соодветни ОЗТ, во износ од 4.000 динари;

7. лицата учесници во активностите при природни и други тешки несреќи и активности при противпожарна заштита, во износ од 4.000 динари;

8. лицата кои се прогласени за врвни спортисти, во износ од 4.000 динари;

9. лицата кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено службено лице, ќе укажат помош на овие органи за вршење на нивните должности за време на укажување на таква помош според соодветни прописи во износ од 4.000 динари;

10. лицата кои вршат повремени и привремени работи по основ на договор, во износ од 1.500 динари;

11. лицата кои учествуваат во спортски натпревари организирани од самоуправни организации и заедници, општествено-политички, спортски и други организации, во износ од 4.000 динари.

Член 4

Придонесите од член 2 и член 3 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно назазад.

Доколку придонесот се утврдува за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 03-2050/1

22 декември 1988 година

Куманово

Заменик претседател,
Ана Цветковиќ, с. р.

112.

Врз основа на член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите — даватели на услуги одржана на 22 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ПРИВРЕМЕНО НЕВРАБОТЕНИ, ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определува стапката на придонесот за здравствена заштита на лицата привремено невработени, а се корисници на здравствена заштита и тоа:

— за лицата привремено невработени додека се пријавуваат на надлежната Заедница за вработување, а примаат материјално обезбедување и за лицата привремено невработени додека се пријавуваат на надлежната Заедница за вработување, Општинската заедница за вработување е должна да обезбеди средства, во висина од 12% од вкупно остварен приход на Заедницата кој ќе се наплатува месечно.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 03-2052/1

22 декември 1988 година

Куманово

Заменик претседател,
Ана Цветковиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА КУЛТУРА, ТЕХНИЧКА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ —
КУМАНОВО

113.

Согласно член 26 точка 7 од Статутот на Општинската СИЗ за култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово, Собранието на Заедницата на редовната седница одржана на 29 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите за финансирање на ОСИЗ на култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово, во 1989 година.

Член 2

Стапките на придонесите изнесуваат:

1. придонес од доход (стопанство) — 1,20%;
2. придонес од личен доход од (нестопанство) — 1,20%;
3. придонес од личен доход од вршење земјоделска дејност — 0,80%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 3%.

Член 3

За извршување на оваа одлука ќе се грижат СОК — филијала — Куманово и Управата за приходи при СО Куманово.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-385/1 од 25 декември 1987 година објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 8/88 од 18 март 1988 година.

Бр. 08-275/1

29 декември 1988 година

Куманово

Претседател,
дипл. прав. Трајан Петровски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО

114.

Врз основа на член 25 алинеја 9 од Статутот на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово, Собранието на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово, на седницата одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО, ВО 1989 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите за финансирање на дејноста на Општинската самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово, за 1989 година и тоа како следува:

1. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 5,50% за основно образование;
2. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 1,50% за општествена заштита на децата;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,40% за основно образование;
4. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,10% за општествена заштита на децата;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 6% за основно образование;
6. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 1% за општествена заштита на децата.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-493/X-1

27 декември 1988 година

Куманово

Претседател,
С. Стојковска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

115.

Врз основа на член 83 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) член 15 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општинската СИЗ за социјална заштита на општина Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за социјална заштита — Куманово, на својата седница одржана на 29 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО, ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личните доходи, заради обезбедување средства на Општинската СИЗ за социјална заштита на општина Куманово.

Член 2

Во 1989 година се утврдуваат следните стапки на придонесот:

1. 0,46% од доходот на основните организации на здружениот труд;
2. 0,40% од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;
3. 0,30% од личен доход од земјоделска дејност и
4. 1,50% од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност.

Член 3

Средства што ќе се остварат по стапка од 0,46% од доходот на основните организации на здружениот труд се наменуват за:

- 0,38% за основните права од социјална заштита — постојана парична помош и домска заштита и
- 0,08% за други права од социјална заштита.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 08-115

29 декември 1988 година

Куманово

Претседател,
Станче Младеновиќ с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за утврдување право на сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителот Стојчевски Миливоја од Скопје, со стан на ул. „14 Бригада“ бр. 16. нас. Драчево, против тужените Пантоџиева Шефкија од Скопје, и Тарзанка Мустаfoва и Ремзија Мустаfoва на привремена работа во Франција, со непознато место и адреса на живеење. Вредност на спорот 500.000 динари.

Се повикуваат тужените Тарзанка и Ремзија Мустаfoви да се јават во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во овој суд или, пак во истиот рок да ги достават своите точни сегашни адреси на живеење.

Доколку не се јават во овој рок од 30 дена на истите во смисла на член 84 од ЗПП ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси до правосилното окончување на овој спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 3800/86. (44)

Пред овој суд е заведена постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Рамадани Елез од Скопје, сега на привремена работа во Белгија, застапуван од неговиот полномошник, адвокат Кочовски Ванчо од Скопје, против тужената Рамадани Ресмија од Скопје, моментално на привремена работа во Германија, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Рамадани Ресмија во рок од 30 дена, да ја достави својата точна адреса на живеење или во овој рок, да се јави во судот. Во спротивно, во смисла на одредбите од член 84 став 4 од ЗПП на истата ќе и биде поставен привремен застапник во оваа постапка кој ќе ги штити нејзините права и интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 479/89. (47)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопственост, по тужбата на тужителот Имери Ибраим од с. Вешала, против тужените Салихи Сулејмана Ариф и Хасипи Сулејмана Риза и двајцата од Тетово, ул. „Борче Кочовски“ бр. 22, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените Салихи Ариф и Хасипи Риза да се јават во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во судот да достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на овој рок судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе им постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 225/89.

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужбата на тужителот Мухареми Џабир од с. Челопек, против Мустафаи Џабир, и други, од с. Челопек. Вредност на спорот 10.000.000 динари.

Се повикува тужениот Џабир Мустафаи од с. Челопек, сега со непозната адреса во Австралија, да се јави во рок од 30 дена во овој суд или постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 333/89.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 54 од 20. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-1115-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот центар „Јосиф Јосифовски“, Ц. О., Гевгелија, ул. „Гевгелски партизански одреди“ бб, со следните податоци: Се брише Василев Андон, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Смилков Петко, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 54/89. (44)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 379 од 30. XII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2287-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Занаетчиска задруга „Занает Брод“, О. Сол. О., Македонски Брод, ул. „Маршал Тито“ бб.

Занаетчиската задруга е основана на основачкото собрание од 22. I. 1988 година. Задругата е организирана со самоуправни спогодба за здружување во задруга усвоена и потпишана од основачите на 22. I. 1988 година, а согласно Законот за вршење

стопанска дејност, со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/87).

Задругата е основана од следните основачи: Поповски Јован, Целески Драге, Целеска Мирјана и Чаковски Зоран.

Основна дејност: 13 — браварска; 42 — електроинсталатерска; и 174 — сидаро-фасадерска.

Задругата во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на десеткратниот износ од здружениот влог кој изнесува 100.000 динари.

Лице овластено за застапување е Целески Драге, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 379/88. (45)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1374/88 од 30. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 2-9-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Пешница“, Р. О., с. Локвица, Македонски Брод, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор, Момировски Стојан, се именува за директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1374/88. (46)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 45 од 30. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 2-2288-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на станбената задруга под фирма: Станбената задруга „Неготино“, О. Сол. О., Неготино, ул. „Фемо Кулаков“ — 60.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 29. X. 1988 година и со самоуправниот спогодба за здружување на трудот од следните задругари: Пецов Драги, Перов Илија, Колев Стојан, Ристов Ванчо, Трајков Ристо, Камчев Ангел, Личев Стојан, Сакалиев Мицко, Јованов Владо, Петровски Душко, Трикиќ Олга, Дуков Тодор, Недев Бранко, Атанасов Диме, и Недев Ристо.

Основни дејности: 1. вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга;

2. организирање на штедење за стан за членовите на задругата;

3. купување на станбени згради и станови, како и деловни простории доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд, од општествено правни лица за потребите на своите членови.

4. набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови;

5. одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и во свое име и за сметка на своите членови.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат ограничено солидарно задругарите со висината на трикратниот износ на влогот од 50.000 динари односно 150.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Недев Ристо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 45/89. (47)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 63 од 25. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 3-1999-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здружената самоуправни интересна заедница за станувањето на град Скопје, Ц. О., Скопје, ул. „Пиринска“ бр. 138, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Дилевски Петар, в. д. секретар, а се запишува новиот застапник Карапетров Коста, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 63/89. (48)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 20 од 11. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 3-2111-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здружената самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на град Скопје, ц. о., ул. „50 Дивизија“ бр. 6 — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јован Петровски, секретар, а се запишува новиот застапник Живко Новески, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 20/89. (49)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1414 од 30. XII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1889-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и поблиската адреса со следните податоци: Се запишува промената на седиштето и поблиската адреса на Градежно занатската задруга „Пелистер“, Р. О., ул. „Невена Георгиева“ бр. 2, Скопје, се менува во иднина ќе гласи: Градежно занатска задруга „Пелистер“ Р. О., Скопје, ул. „Партизански одреди“ бб, во просториите на Педагошката академија „Климент Охридски“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1414/88. (50)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 30 од 2. II. 1989 година, на регистарска влошка бр. 2-2046-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Градежната занатска задруга услужна задруга „Пирин“, Р. О., Скопје, „20 Октомври“ бр. 28, со следните податоци: Се запишува проширувањето на дејноста: проектирање на градежни објекти; друго проектирање — проектирање во шумарство и изработка на шумско стопански основни и изведување завршни инсталациони работи во градежништвото и поставување и поправка на внатрешни водоводни, канализациони и парно грејни инсталации.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 30/89. (51)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 62 од 26. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 3-1499-6-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на становање на град Скопје, Ц. О. Скопје, Основна заедница за деловен простор, Ц. О., Скопје, ул. „Пиринска“ бр. 138, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петар Дилевски, секретар, а се запишува новиот застапник Карапетров Коста, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 62/89. (52)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 49 од 26. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-245-0-0-0, ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичкиот центар за унапредување на земјоделството „Скопје“, Ц. О., Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бб, Бутел — барака 5, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Груевски Борис, директор, а се запишува Петров Владо, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 49/89. (53)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 44 од 26. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-517-12-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здравствениот дом на Скопје, со Н. Сол. О, на ООЗТ ул. „Цветан Димов“ бб — Скопје, ООЗТ за примарна здравствена заштита „Чаир“ со н. сол. о. ул. „Ферид Бајрам“ бб, Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Драгољуб Јаникиевик, в. д. управник, а се запишува новиот застапник Левтер Антов, управник без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 44/89. (54)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 40 од 26. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-22-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, при Универзитетскиот центар за медицински науки ул. „50 Дивизија“ бр. 6, ООЗТ Клиника за очни болести Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Вера Стојчевска, в. д. директор, а се запишува новиот застапник доц. д-р Заге Бузаровски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 40/89. (55)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1233 од 30. XII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2286-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето со следните податоци: Електро монтажна инсталатерска услужна задруга „Херц“ — О. Сол. О. — Скопје, ул. „Илинденска“ бб, општина Карпош.

Оваа задруга е организирана со самоуправни спогодба за здружување на трудот усвоена на референдум и потпишана од основачите на 1. XI. 1988 година согласно со Законот за вршење стопански дејности со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/87), а од следните основачи: Дамјановски Бошко, Дончевски Славчо и Палчевски Душко.

Основна дејност: 050301 — инсталациони завршни работи во градежништвото поправка на внатрешни електрични инсталации.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата одговараат и основачите во висина на здружениот влог а кој изнесува 300.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Дамјановски Бошко, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1233/88. (56)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1372/88 од 13. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-653-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар на привремените мерки на општествената заштита и промената на застапникот на Ра-

ботната организација за прикажување на филмови „Градски кина“ — Тетово, со следните податоци: Се запишуваат привремените мерки на општествената заштита и привремениот орган — управник Живко Видоески, а се брише досегашниот застапник Бранко Костовски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1372/88. (57)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1210/88 од 30. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-654-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар привремените мерки и промената на лицето овластено за застапување — привремен управник на Музејот на тетовскиот крај — Тетово, Ц. О., ул. „Ново Село“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Надица Герасимовска, в. д. директор, а се запишуваат привремени мерки и лицето овластено за застапување Велимир Лешниковски, привремен управник без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1210/88. (58)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1457/88 од 23. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 2-5-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Карабунар“ Р. О., с. Камењане — Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Исмаили Ружди, директор, а се запишува новиот застапник Мемети Шериф, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1457/88. (59)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1326/88 од 6. II. 1989 година, на регистарска влошка бр. 2-1736-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на споредната дејност на Земјоделската задруга „Антигона“, Р. О., Демир Капија, со следните податоци:

Се запишува споредната дејност со:

070212 — зеленчук овошје и преработка; 070214 — добиток и живина;

070223 — метални и електротехнички стоки;

070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1326/88. (60)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 21 од 2. II. 1989 година, на регистарска влошка бр. 2-2289-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Младинската задруга под фирма: Младинска задруга „Куманово“, со Ц. О., Куманово, ул. „Тане Георгиев“ бб.

Младинската задруга е основана со самоуправни спогодба за основање на задругата од 24. XII. 1988 година, од следните основачи: Крстевски Момчило, Михајловиќ Оливера, Елезовска Сузана, Петровска Станка, Стефановска Виолета, Божиновска Славица, Цветановски Момчило, Јаневска Трајанка, Маниќ Радован, Арсовски Марјан, Зарковски Љупчо, Стефановска Валентина, Алексиќ Оливера, Стаменова Тања, Веселиновски Стојадин, Колевски Гокица, Крстевска Славица, Павловиќ Зорица, Алексиќ Јасмина, Јовчевска Весна, Митровиќ Јадранка, Лазаревска Елизабета, Спасовска Весна, Цветковски Живко, Бобан Додевски, Митровиќ Ивица, Милановски Горан, Сашо Димитровски, Јакимовска Јана и Љатифи Бујар.

Основни дејности: Задругата врши повремени и привремени работи за кои според прописите за работните односи не се засновува работен однос и тоа:

1. работа која со оглед на процесот на трудот не се врши како постојана и непрекината работа, а трае најдолго 30 работни дена;

2. работа во организација која може да трае подолго од 30 дена, но не повеќе од 60 дена во една календарска година во следните случаи: работа во комисији кои се формираат врз основа на закон и други прописи; аквизитерски, инкасаторски работи кои се вршат повремено; повремени изведувача на наставата на курсеви и семинари; краткотрајно дневно набљудување и мерење на теренски станици во метеорологијата и хидрологијата; повремени помошни работи на теренските работи во геодетската дејност и геолошките, археолошките, педолошките и слични истражувања; повремени изведувача на културно уметнички и забавни програми освен во угостителството ако таквиот труд на изведуваче не им претставува редовно занимање продажба на среќки, печат и повремени публикации; примања на уплати за спортска прогноза, лото и томбола надвор од просториите на организацијата работа во социјално-хуманитарните организации што ја вршат членовите на тие организации; сезонска продажба на земјоделско прехранбени производи; предмети од домашна изработка, сувенири и други предмети од туристички карактер ако се вршат на привремени продажни места: вршење статистички истражувања и шифрирања на посебни извештаи, повремено или привремено вршење на работни задачи во земјоделството и шумарството;

3. повремени или привремени работи се сметаат и работите кои се вршат кај работодавецот.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување е Обрадовска Марија, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 21/89. (61)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 73 од 8. II. 1989 година, на регистарска влошка бр. 2-2291-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Градежно-занаетчиска задруга „Иднина“, Р. О. Скопје, ул. „III Македонска бригада“ бб.

Задругата е основана со одлука на работните луѓе од 26. XII. 1988 година и Самоуправната спогодба за здружување на работните луѓе во Задругата од 11. I. 1989 година.

Основачи на задругата се следните работни луѓе: Делче Арсовски, Базеркова род. Кузмановска Добра и Гончева Лилјана, сите од Скопје.

Основни дејности: сидаро-фасадерска, армирачка, тесарска, покриварска, паркетарска, молеро-фарбарска, изолатерска, гипсарско-штукатурарска (изработка и ставање подови со вештачки смеси), печкарска-керамичарска (за поставување на печки и плочки), терацерска (облагање на површини со терацо), инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата за обврските спрема трети лица во правниот промет одговара целосно со целиот свој имот. За обврските на задругарите емчат и задругарите во висина на здружениот емствен влог кој изнесува 100.000 динари и тоа за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Делче Арсовски, в. д. директор, неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 73/89. (62)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 41 од 8. II. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-2293-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на работната заедница под фирма: Фудбалски клуб „Вардар“ — Скопје, Работна заедница за вршење на стопански дејности: Н. Суб. О. — Скопје, Кеј „12 Ноември“, кула 1/2-5.

Работната заедница е основана со Самоуправна спогодба од 27. III. 1984 година. Основач е Фудбалскиот клуб „Вардар“ — Скопје.

Основни дејности:

110302 — услуги на реклама и економска пропаганда;

110309 — неспомнати услуги во областа на прометот со стоки и во сообраќајот.

Споредни дејности: 110202 — лотарија и обложување — томбола.

Работната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Работната заедница одговара со сите свои средства.

За обврските на Работната заедница одговара неограничено супсидијарно и Фудбалскиот клуб „Вардар“ — Скопје.

Лице овластено за застапување е Часлав Божиновски, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 41/89. (63)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 52 од 25. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-107-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за згрижување, воспитание и образование „Братство Единство“, Ц. О., Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 49, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Василевска Нада, директор, а се запишува новиот застапник Кировска Јелена, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 52/89. (64)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16 од 30. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 3-1579-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здружената самоуправни интересна заедница за социјална заштита на град Скопје, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Коначев д-р Драгослав, претседател на извршниот одбор, а се запишува новиот застапник Ристе Стефановски, претседател на Извршниот одбор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16/89. (65)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12 од 30. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 2-2135-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Монтажно-инсталатерската задруга „Мак-монт“, Р. О., Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47-5/9, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Јосифовски Драги, се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12/89. (66)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 17 од 30. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-42-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Меѓуопштинскиот центар за социјална заштита работа на општините во град Скопје со Ц. О., ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Михајло Доревски, директор, а се запишува новиот застапник Добринка Цибрева, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17/89. (67)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 989/87 од 28. XII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1823-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата истапување и пристапување на членови и проширување на основната дејност со следните податоци: Се запишува промената на фирмата на Градежно-инсталатерската задруга „Градбамонт“, ул. „Марко Цепенков“, бб — Скопје и во иднина ќе гласи: Градежно-производна инсталатерска задруга „Градбамонт“, Р. О., Скопје, ул. „Марко Цепенков“ бб, Скопје.

Истапување на следните членови од задругата: Ангеловски Васко, Биљановски Шабан, Икономовски Слободан и Вукелиќ Слободан.

Пристапување на нови членови во задругата: Велковска Љиљана и Антиќ Миодраг.

Се запишува проширувањето на дејноста: камениорезачка и изработка на вештачки камен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 989/78. (68)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 95 од 6. II. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-2036-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и проширувањето на дејноста со споредна дејност со следните податоци: Се запишува промената на фирмата на РО Градежен дрвопреработувачки училишен центар „Здравко Цветковски“ Ц. О., Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 91, се менува и во иднина ќе гласи: РО Градежен училишен центар „Здравко Цветковски“ Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 91.

Се запишува споредната дејност со: 110406 — испитување на градежен материјал и земјиште (опфаќа лабораториско испитување);

110402 — изработка — проектирање на градежна техничка документација;

110403 — изработка на техничка документација (проектирање), освен градежна;

110405 — извршување премер и изработка на катастар на земјишта, катастарско класирање и бонитирање на земјиштето, изработка на оригинали на планови и карти, изработка на катастар на водови и подземни објекти и други геодетско-катастарски работи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 95/89. (69)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 5 од 6. I. 1989 година, на регистарска влошка бр. 681 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Центар за унапредување на индивидуалното земјоделство — Охрид, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Васка Неделкоска, в. д. директор.

Му престанува овластувањето на Кире Маленко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 5/89. (70)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 28 од 4. II. 1989 година, на регистарска влошка бр. 576-16, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ — ОУ „Мирче Ацев“ с. Лажани, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Котески Ице, претседател на привремен одбор.

Му престанува овластувањето на Настоски Димче.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 28/89. (71)

ВО ИЗДАНИЕ НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Ќе излезе од печат новата збирка на прописи која содржи:

1. ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА,

2. ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА,

3. ПРАВИЛНИК ЗА ОСНОВИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И

4. ПРОГРАМА ЗА ПРОУЧУВАЊЕ И ПРОВЕРУВАЊЕ НА ЗНАЕЊЕТО НА ВОЗАЧИТЕ ЧИЕ ЗАНИМАЊЕ Е УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО И НА ПРИВАТНИ АВТОПРЕВОЗНИЦИ.

Збирката ќе им послужи и на сите учесници во сообраќајот, а пред сè на возачите и оние кои се оспособуваат за возачи, на школите кои обучуваат возачи, на Училиштето за внатрешни работи, на авто-мото друштвата, на сојузите на возачите и другите образовни институции од овие области, како и на организациите на здружениот труд, на авто сообраќајните претпријатија и претпријатијата на градскиот сообраќај, на инспекциските органи и органите за внатрешни работи, на јавните обвинители, судите, судските вештачи, адвокатите, студентите на сообраќајниот, градежниот и правниот факултет, на старешините во ЈНА, како и на сите други заинтересирани органи и организации што се занимаваат со проблемите на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Во збирката пакусо ќе се даде осврт на основните поими содржани во овие прописи, а во самиот текст на видлив начин ќе се означат новите решенија содржани во прописите, како и регистар.

Во подготовка е и збирката на сојузни прописи во која се содржани:

1. ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА,

2. ЗАКОН ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО,

3. ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ И

4. ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ.

За секој од споменатите закони ќе се даде кус приказ за најзначајните новини, а едновременно ќе биде приложен и регистар на поимите со означување на членовите на законот, како и содржина на законите.

Оваа збирка корисно ќе им послужи на сите заинтересирани правни и физички лица во врска со остварувањето на општествено-економските односи, како и за вкупниот развој на социјалистичкото самоуправно општество и остварувањето на програмата на стопанската реформа.

Збирките ќе излезат од печат во втората половина на 1989 година.

Врз основа на член 27 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85), Собранието на општина Кочани

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на претседател на Општинскиот суд за прекршоци

Кандидатите кои ги исполнуваат условите по член 25 од Законот за судовите за прекршоци треба да поднесат пријави до Собранието на општина Кочани — Комисија за прашањата на изборот и именувањето во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

122. Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната во 1989 година — — — — — 181
123. Решение за одобрување употреба на учебникот Физика за VIII одделение — — — — — 181
124. Решение за одобрување употреба на учебникот Читанка за II одделение — — — — — 181
125. Решение за одобрување употреба на учебникот Информатика и сметачи за VIII одделение — — — — — 181
126. Решение за одобрување употреба на учебникот Историја за VIII одделение — — — — — 182
127. Решение за одобрување употреба на учебникот Алати, машини и уреди за I година на дрвопреработувачката струка — — — — — 182
128. Решение за одобрување употреба на учебникот Општо поледелство — — — — — 182
129. Решение за одобрување употреба на учебникот Специјално поледелство — — — — — 182
130. Решение за одобрување употреба на учебникот Читанка за VII и VIII одделение за ученици со лесна ментална ретардација — — — — — 182
131. Решение за одобрување употреба на учебникот Читанка за V и VI одделение за ученици со лесна ментална ретардација — — — — — 183
132. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 115/88 од 1 февруари 1989 година — — — — — 183
133. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 170/87 од 8 февруари 1989 година — — — — — 183
134. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 175/88 од 15 февруари 1989 година — — — — — 184
135. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 82/88 од 8 февруари 1989 година — — — — — 184
136. Општествен договор за обезбедување средства, критериуми, постапка и начин на остварување на паричен надоместок на одредени категории на граѓани за 1989 година — — — — — 185
105. Одлука за утврдување на начинот на обезбедување на средства за задоволување на заедничките потреби во научноистражувачката дејност — — — — — 187
106. Одлука за утврдување на стапките на придонесите — — — — — 187
107. Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци за 1989 година — — — — — 188
108. Одлука за одредување стапка на придонес за вработување за 1989 година — — — — — 188
109. Одлука за утврдување стапка на придонес за здравствена заштита на работниците за 1989 година — — — — — 189
110. Одлука за висината на стапките на износот на придонесите за здравствена заштита на земјоделците за 1989 година — — — — — 189
111. Одлука за утврдување на износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории лица за 1988 година — — — — — 189
112. Одлука за утврдување на стапката на придонесот за здравствена заштита на лицата привремено невработени за 1989 година — — — — — 190
113. Одлука за висината на стапките на придонесите за 1989 година — — — — — 190
114. Одлука за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на дејноста на Општинската самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово, во 1989 година — — — — — 191
115. Одлука за утврдување на придонесите на Општинската СИЗ за социјална заштита на општината Куманово, за 1989 година — — — — — 191

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 16а, Пошт. факс 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Рука Зузаровска. Жиро сметка број 40100-693-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје